

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 16

Год. LXV

Среда, 4 февруари 2009

Цена на овој број е 190 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
333. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Србија.....	2	341. Одлука за давање согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест кој Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од пензиските друштва, пресметан како процент од придонесите за 2009 година...	4
334. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Република Италија и Кралството Шведска	2	342. Одлука за исплата на средства од Буџетот на Република Македонија за 2009 година.....	5
335. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Кралството Норвешка.....	2	343. Изменување на лиценца под бр. 19-3246/1 од 9.09.2005 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	6
336. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Агенција за државни патишта.....	3	344. Упатство за изменување на Упатството за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот данок на доход по одбивка.....	6
337. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за образование и наука.....	3	345. Правилник за нормативи и технички стандарди и здравствено-санитарни услови за изградба и реконструкција на гробиштата, на придружните објекти и на инфраструктурата.....	13
338. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната научна установа Хидробиолошки завод.....	4	346. Правилник за формата и содржината на поканата за наплата на глобата во мандатна постапка.....	15
339. Одлука за давање согласност на Одлуката за припојување на Јавната научна установа Институт за сточарство-Скопје кон Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.....	4	347. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 46/2008 од 14 јануари 2009 година.....	20
340. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип....	4		

	Стр.		Стр.
348. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 124/2008 од 14 јануари 2009 година.....	22	353. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	27
349. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 144/2007 од 14 јануари 2009 година.....	25	354. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	27
350. Измена и дополнување на Деловникот за работа на Судски буџетски совет.....	26	355. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	28
351. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	27	356. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	28
352. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	27	357. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	28
		358. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	28
		Огласен дел	1-52

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 333.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВО НРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА

I

Г-дин Александар Василевски, се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Србија, со седиште во Белград.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 1
3 февруари 2009 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 334.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.01.2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА И КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА

1. За учество во НАТО вежбовна активност „Steadfast Joist – 09“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која истовремено ќе се одржи во Неапол, Република Италија и Ставангер, Кралство Шведска, во периодот од 21.03-02.04.2009 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија во состав од 4 (четири) припадници на постојаниот состав на Армијата – офицери и тоа:

- 3 (тројца) офицери се испраќаат на вежбовната активност во Република Италија и

1 (еден) офицер се испраќа на вежбовната активност во Кралство Шведска.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат транспортот, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовната активност ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-306/1
28 јануари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

335.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.01.2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА

1. За учество во медицинската вежбовна активност „Студен одговор - 09“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Кралството Норвешка, во период од 21.03. - 26.03.2009 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија во состав од 2 (двајца) припадници на постојаниот состав на Армијата - офицери.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат организацијата, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовната активност ги обезбедува Кралството Норвешка, а трошоците за транспорт на учесниците во вежбовната активност ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-331/1
28 јануари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

336.

Врз основа на член 1-а и член 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.01.2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за транспорт и врски му престанува користењето на движните ствари – сообраќајни знаци од крстосницата Момин Поток – Скопје и тоа:

1. Знак 1/19 работа на пат 3x60	количина 12
2. Знак 1/15 стеснување на патот 3x60	количина 2
3. Знак 1/5.1 стеснување на патот од десно 3x60	количина 2
4. Знак 1/5.2 стеснување на патот од лево 3x60	количина 3
5. Знак 1/23 сообраќај во двете насоки 3x60	количина 6
6. Знак 2/30 (40) ограничување на брзина Ф60	количина 12
7. Знак 2/30 (30) ограничување на брзина Ф60	количина 5
8. Знак 2/45.1 заобиколување од лево Ф60	количина 4
9. Знак 2/45 заобиколување од десно Ф60	количина 4
10. Знак за хоризонтални браници 1200/200	количина 7
11. Знак патоказ	количина 1
12. Знак 3/29 престанок за сите забрани Ф60	количина 2
13. Знак 3108 затворање сообраќајна лента лева	количина 5
14. Знак 3109 затворање сообраќајна лента десна	количина 7
15. Знак 501 дополнителна табла (250) 600x300	количина 3
16. Знак 501 дополнителна табла (100) 600x300	количина 1
17. Знак 501 дополнителна табла (200) 600x300	количина 1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Агенцијата за државни патишта.

Член 3

Правата и обврските при давањето на користење на движните ствари означени во членот 1 на одлуката се врши со договор кој го склучуваат министерот за транспорт и врски и директорот на Агенцијата за државни патишта во рок од 5 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-319/1
28 јануари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

337.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.01.2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижна ствар Дом на Армијата на Република Македонија во Охрид, со површина - под објект од 854 м² и земјиште - двор со површина од 3111 м², лоциран на К.П. бр. 15616 за КО Охрид, евидентиран во Поседовен лист бр. 10618, сопственост на Република Македонија.

Недвижната ствар од став 1 на овој член, сопственост на Република Македонија, се дава на користење на временски период од пет години без надомест на Министерството за образование и наука.

Член 2

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука помеѓу Министерството за одбрана и Министерството за образование и наука ќе се изврши комисијски во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 3

Министерството за образование и наука, со влегувањето во сила на оваа одлука од Министерството за одбрана презема седум лица вработени во Домот на Армијата на Република Македонија во Охрид.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-459/1
28 јануари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

338.

Врз основа на член 21, став 2 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/08 и 103/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.01.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОД

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на Јавната научна установа Хидробиолошки завод бр. 02-554/1 од 22.12.2008 година, донесен од Советот на Јавната научна установа Хидробиолошки завод – Охрид, на седницата одржана на 22.12.2008 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-6961/1-08	Заменик на претседателот
28 јануари 2009 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Ивица Боцевски, с.р.

339.

Врз основа на член 61, став 3 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08 и 103/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.01.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ НА ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО-СКОПЈЕ КОН УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за припојување на Јавната научна установа Институт за сточарство - Скопје кон Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, бр. 0201-359 од 5.05.2008 година, донесена од Советот на ЈНУ Институт за сточарство - Скопје, на седницата одржана на 5.05.2008 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7011/1	Заменик на претседателот
28 јануари 2009 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Ивица Боцевски, с.р.

340.

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за образование и наука му престанува користењето на недвижните ствари – земјиште со површина од 9.487 м² и објектот „Стара Касарна“ со површина од 582 м² двете лоцира-

ни на КП бр. 11594 за КО Кочани во сопственост на Република Македонија, евидентирани во Имотен лист бр. 1 на Државен завод за геодетски работи – Одделение за прмер и катастар.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за образование и наука и Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-199/1	Заменик на претседателот
20 јануари 2009 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

341.

Врз основа на член 56 став 4 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 85/03, 40/04, 113/05, 29/07 и 88/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.01.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ КОЈ АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ГО НАПЛАТУВА ОД ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА, ПРЕСМЕТАН КАКО ПРОЦЕНТ ОД ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест кој Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од пензиските друштва, пресметан како процент од придонесите за 2009 година бр. 02-1825/4 од 31.12.2008 година, донесена од Управниот одбор на оваа агенција, на седницата, одржана на 4.12.2008 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-430/1	Заменик на претседателот
30 јануари 2009 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

342.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.01.2009 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА

Член 1

По основ на пресуди на Европскиот суд за човекови права во Стразбур да се исплатат средства во вкупен износ од 10.850 ЕВРА по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на плаќањето и тоа на:

- Ванчо Димитров од Делчево – 2.030 ЕВРА
- Момчило Петковски од Скопје - 2.310 ЕВРА
- Сулба Ајвази од Велес – 2.940 ЕВРА
- Дамјан Цветковски од Кичево – 2.030 ЕВРА
- Никола Трајанов од Свети Николе – 1.540 ЕВРА

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија за 2009 година, Раздел 090.02 – Министерство за финансии – функции на државата, Програма 2 – Функции, Потпрограма 20 – Функции, категорија 46 – Субвенции и трансфери, ставка 464 – Разни трансфери.

Член 3

Се задолжува Министерство за финансии да ја спроведе оваа одлука и средствата од член 1 да ги префрли на следните лица и сметки:

- Ванчо Димитров од Делчево, на трансакциона сметка во Стопанска банка АД Скопје бр.200001745282580, износ од 2.030 ЕВРА во денарска противвредност, по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на плаќањето;

- Момчило Петковски од Скопје, на трансакциона сметка во Комерцијална банка АД Скопје бр.300007083008615, износ од 2.310 ЕВРА во денарска противвредност, по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на плаќањето;

- Сулба Ајвази од Велес, на трансакциона сметка во Комерцијална банка АД Скопје – филијала Велес, бр.300277050895539, износ од 2.940 ЕВРА во денарска противвредност, по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на плаќањето;

- Дамјан Цветковски од Кичево, на трансакциона сметка во Стопанска банка АД Скопје бр.200000656096837, износ од 2.030 ЕВРА во денарска противвредност, по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на плаќањето;

- Никола Трајанов од Свети Николе, на трансакциона сметка во Поштенска штедилница Скопје – филијала Велес, бр.360000000311122, износ од 1.540 ЕВРА во денарска противвредност, по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на плаќањето.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 19-300/1
28 јануари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

343.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.01.2009 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 19-3246/1 ОД 9.09.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ „МАСТЕРБЕТ“ ДОО СКОП-
ЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под бр. 19-3246/1 од 9.09.2005 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДОО Скопје, во точката 2 зборовите: „ул. „Јане Сандански“ бб во Тетово“ се заменуваат со зборовите: „ул. „Маршал Тито“ бб во Тетово.

2. Во точката 3 бројот: „17“ се заменува со бројот: „31“.

3. Ова изменување на лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-299/1
28 јануари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Ивица Боцевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

344.

Врз основа на член 76 став 3 и член 77 став 5 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ бр.80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 160/07 и 159/08), министерот за финансии донесе

**У П А Т С Т В О
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА
АКОНТАЦИИТЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК
НА ДОХОД ПО ОДБИВКА**

Член 1

Во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот данок на доход по одбивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/07, 28/07, 3/08 и 9/09), образецот „ПДД – ГИ“ се заменува со нов образец „ПДД- ГИ“ кој е даден во прилог и е составен дел на ова упатство.

Член 2

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-3956/2
3 февруари 2009 година
Скопје

Министер
за финансии,
д-р Трајко Славески, с.р.

ПДД-ГИ



Российская Федерация
Государственный университет
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ

Дирекција - Одделение

--	--	--

Пополнува Управата за јавни приходи

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ИСПЛАТУВАЧОТ НА ПРИХОДИ

за бруто остварените приходи, платениот данок и придонеси и вкупно исплатените нето приходи

Објаснување

Врз основа на член 77 од Законот за персоналниот данок на доход, исплатувачите кои вршат исплата на приходи на физички лица по следните основи:

- лични примања
- приходи од авторски права и права од индустриска сопственост
- приходи од капитал
- приходи од имот и имотни права
- добивки од игри на среќа и
- други приходи

за други акондација на данокот се плаќа по одбивка, должни се до Управата за јавни приходи да достават **Годишен извештај** за бруто остварените приходи на обврзниците, за пресметаниот и платениот данок и придонесите и вкупно исплатените бруто приходи по сите основи во текот на календарската година.

Годишниот извештај со податоци за исплати остварени во период од 1 јануари до 31 декември предходната година, се поднесува најдоцна до 15-ти февруари наредната година, до Управата за јавни приходи, според седиштето на исплатувачот.

Пред да го пополните Годишниот извештај, прочитајте го **Упатството за пополнување** кое е негов составен дел.

НАПОМЕНА: Доколку можете компјутерски да ги подготвите податоците барани во делот 4 од извештајот, прочитајте го "Упатство за компјутерска подготовка на Годишниот извештај на исплатувачот", во кое детално е објаснета содржината и формата на датотеките со бараните податоци. Подготвените датотеки снимете ги на магнетен медиум и поднесете ги заедно со Годишниот извештај, пополнет заклучно со дел 3 - "Сумарни податоци за исплатите".

Општи правила за популнување

При пополнување на Пријавата следете ги следните општи правила

1. Во рубриката со поле

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 се впишуваат броеви, по еден во секое поле со непрекината линија **пр.**

4	3	4	7	1	0	4
---	---	---	---	---	---	---
- 1.a. Во рубриките со поле

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 се впишува датум во облик ДД (ден)ММ (месец)ГГГГ (година) **пр.** за датум 4-ти август 2008 година, рубриката се пополнува вака:

0	4	0	8	2	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---
2. Во рубриките со поле

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 се впишува слободен текст, со кирилично писмо, читливо,со печатени букви и/или бројки. **пр.**

Петар Лазаревски

3. Пишувајте само во белите полиња.Осенчените полиња се користат за службени податоци.

**Не пополнувајте
во оваа рубрика!**

1 Податоци за исплатувачот

- 1.1 Единствен даночен број
- 1.2 Назив на исплатувачот
- 1.3 Адресни податоци

[illegible]

2 Класификација на извештајот

- 2.1 Година за која се поднесува извештајот
- 2.2 Начин на поднесување на извештајот

--	--	--	--

- ☐ на хартија
- ☐ на магнетен медиум (дискета, лента и сл.)

ПДД-ГИ

3 Сумарни податоци за исплатите

Вид на исплата (1)	Број на обврзници по видови на исплата (2)	Вкупен износ на бруто приходи/ примања (денари) (3)	Вкупен износ на одбитоци (денари) (4)	Вкупен износ на даночно опсесување (денари) (5)	Вкупен износ на платен персонален данок (денари) (6)	Вкупен износ на исплатени нето приходи/ примања (денари) (7)
3.1 Плати, надоместости и дополнителни примања од редовен работен однос на кои се платени придонеси						
3.2 Пензии						
3.3 Дополнителни примања и надоместости од работен однос на кои не се платени придонеси						
3.4 Примања на членови на органите на управување и надзор на трговските друштва						
3.5 Примања на функционери, пратеници и советници						
3.6 Надоместости за работа на судии поротници, вешти лица и стечајни управници кои немаат својство на вработени лица кај исплатувачот						
3.7 Надоместости на членови на МАНУ						
3.8 Лични примања по договор за повремено или привремено вршење на услуги						
3.9 Приходи од имот (закупнина на движен и недвижен имот)						
3.10 Приходи од авторски права и права од индустриска сопственост						
3.11 Дивиденди и други приходи остварени со учество во добивката кај исплатувачот						
3.12 Приходи од камати од заеми, обврзници и други хартии од вредност и орочени штедни и други депозити						
3.13 Добивки на игри на среќа и други наградни игри						
3.14 Други видови приходи платени по одбивка						
3.15 Плати, надоместости и дополнителни примања од редовен работен однос кај заштитни друштва						
3.16 Плати, надоместости и дополнителни примања од редовен работен однос кај корисници на ТРИЗ						
3.17 Плати, надоместости и дополнителни примања од редовен работен однос кои имаат ослободување по член 98 од Законот за вработување						

ПДД-ГИ

4 Податоци за исплатите на обврзниците

4.1 Вид на исплата

- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| ☐ | ☐ | Плати, надоместоци и доплатителни приимања од работен однос на кои се платени придонеси | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | Пензии | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | Работителни приимања и надоместоци од работен однос на кои не се платени придонеси | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | Приимања на членски на организации на управување и надзор на трговските друштва | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | Приимања на функционери, пратеници и советници | ☐ | ☐ |
| ☐ | ☐ | Надоместоци за работа на судии постојни во вешти лица и вештачки управници | ☐ | ☐ |

4.2 Исплати на обрзниците

- | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|
| Добавки на игри на среќа и други наградни игри | Други видови приходи по одбивка | Плати, надоместоци и дополнителни примања од редовен работен однос кај заштитни друштва | Плати, надоместоци и дополнителни примања од редовен работен однос кај корисници за ТПЗ | Плати, надоместоци и дополнителни примања од редовен работен однос кај имател ослободување по член 98 од Законот за вработување |
| □ | □ | □ | □ | □ |

Единствен матичен број
на граѓанинот (ЕМБГ)
на обврзникот
(1)

Име и презиме
на обврзникот
(2)

Износ на
бруто приходи/
примања (денари)

Износ на
обитници
(денари)

Износ на да-
ночно опесну-
вање (денари)

ос на платен
онален данок
(денари)

Износ на исплатени нето приходи/примања (денари)

[illegible]

ПДД-ГИ

Поднесено

Во

на ден

Потпис на исплатувачот

д	д	м	м	г	г	г	г	г	г

М.П.

Задолжително
потпишете го
Извештајот и
ставете ваш
печат!

УПАСТВО ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ

1. Податоци за исплатувачот

1.1 Единствен даночен број

Впишете го Единствениот даночен број на исплатувачот

пр. 3007594501873

1.2 Назив на исплатувачот

Впишете го називот/фирма на исплатувачот.

пр. Лотарија на Македонија

1.3 Адресни податоци

Наведете ја полната адреса на исплатувачот (улица, број, поштенски број и населено место) на која Управата за јавни приходи по потреба ќе може да се обрати за дополнителни информации и појаснувања за податоците во Годишниот извештај. Броевите на телефонот/телефаксот впишете ги заедно со карактеристичниот број на градот.

пр. ул. Даме Груев бр. 22
1000 Скопје
02/ 3122-033

2. Класификација на извештајот

2.1 Годината за која се поднесува извештајот

Внесете ги последните две цифри од годината за се поднесува извештајот, т.е. изминатата календарска година.

пр. ако извештајот го поднесувате
во 1999 година, внесете 998

2.2 Начинот на поднесување на извештајот

Означете само едно од полињата со ☒ во зависност од начинот на кој го поднесувате извештајот

а) на хартија

Означете го ова поле доколку извештајот го поднесувате на образецот ПДД-ГИ дел 4 "Податоци за исплатите на обврзниците". Означете вака:

☒ хартија
☐ магнетен медиум

б) на магнетен медиум (дискета, лента)

Означете го ова поле доколку извештајот го поднесувате на магнетен медиум (дискета, лента и сл.) Означете вака:

☐ хартија
☒ магнетен медиум

3. Сумарни податоци за исплатите

Внесете ги сумарните податоци за сите исплати и сите обврзници по секој од видовите на исплата што сте ги извршиле во текот на изминатата година. За видовите по кои не сте вршеле исплата во тој период впишете "0" во колоната (2) - Број на обврзници по видови на исплата, а во колоните (3) - (7) нечитувајте ништо.

(2) Број на обврзници по видови на исплата

Внесете го бројот на лица на кои сте им извршиле исплата по наведениот основ.

(3) Вкупен износ на бруто приходи

Наведете го збирот на сите извршени исплати во бруто износ во кој се содржани елементи од реден број 4,6 и 7.

(4) Вкупен износ на одбитоци

Внесете го збирот на сите платени придонеси, јавни давачки и трошоци што не влегуваат во основата за оданочување, и тоа:

- за исплатите од видот 3.1 и 3.2 - износот на платени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување и придонесот за вработување, како и платениот придонес за доброволно пензиско и инвалидско осигурување;
- за исплатите од видот 3.9 и 3.10 - трошоците нормирани согласно Законот или стварените трошоци признаени при пресметка на данокот

- за исплатите од видот 3.11 и 3.12 - трошоците утврдени од членот 49 од Законот;

- за исплатите од видот 3.14 - трошоци утврдени во членот 55-а
- за исплатите од видот 3.15, 3.16 и 3.17 - износот на целосно или депушно платени придонеси од задолжително социјално осигурување

(5) Вкупен износ на даночно олеснување

Внесете го збирниот износ на даночното олеснување што е искористено во текот на годината при аконтативното оданочување за наведениот вид на исплата.

(6) Вкупен износ на платениот персонален данок

Внесете го збирниот износ на платениот персонален данок во точките 3.1 до 3.14 и 3.16.

Во точките 3.15 и 3.17 се внесува состојба нула.

(7) Вкупен износ на исплатени нето приходи

Внесете го збирниот износ на исплатените нето приходи (примања)

4. Податоци за исплатите на обврзниците

За секој различен вид на исплата приложете посебен преглед на податоци за исплатите на обврзниците (на пр. ако сте вршеле исплати на плати, по основ на договор за повремено или привремено вршење на услуги и на приходи од имот, приложете 3 прегледи).

На секој поединечен лист од прегледот на податоците за исплатите означете го редниот број и вкупниот број на листови што ги приложувате (на пр. Ако приложувате 6 листови, означете ги со 1/6, 2/6... 6/6)

Ако на едно исто лице сте извршиле исплати од ист вид повеќе пати во текот на годината

(на пр. плата), впишете го збирниот податок од сите исплати од тој вид извршени во тој период (на пр. збирот на сите 12 плати).

4.1 Вид на исплата

Означете само едно од полињата со ☒ во зависност од видот на исплатите што се извршени од лицата наведени во извештајот.

пр. Ако извештајот се однесува на лица на кои се исплатувани камати, означете вака:
☒ Исплата на камата

4.2 Исплати на обврзниците

Внесете ги податоците за сите лица на кои во текот на изминатата година сте извршиле исплата по видот означен во точката 4.1 - Вид на исплата.

(1) Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) на обврзникот

Впишете го 13-то цифрениот број Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) на лицето на кое е извршена исплатата.

пр. 2904963455012

(2) Име и презиме на обврзникот

Впишете го името и презимето на лицето на кое е извршена исплатата

пр. Милан Петрушевски

Доколку не располагате со податокот за ЕМБГ на лицето, наведете го татковото име и/или местото на живеење.

пр. Ана Наум Костовска, Охрид

(3)-(7) Пополете ги податоците за секое лице на начин објаснет во делот 3

Податоци за исплатите на обврзниците

Во оваа рубрика впишете ги местото и датумот на пополнување на Годишниот извештај. Исто така, задолжително потпишете го извештајот и ставете печат, со што ја потврдувате точноста и комплетноста на наведените податоци.

ПДД-ГИ

Упатство за компјутерска подготовка на Годишниот извештај на исплатувачот

Доколку годишниот извештај за извршените исплати и пресметан и уплатен персонален данок на доход го доставувате на магнетен медиум, податоците задолжително треба да бидат во ASCII формат и организирани на следниот начин:

Структура на слогот на header датотеката (GI_SUMAR.TXT):

- Единствен даночен број на исплатувачот C(13)+<CR>
- Сократен назив на исплатувачот C(60)+<CR>
- Година за која се однесува извештајот C(4)+<CR>
- Сумарни податоци за исплатите од ист вид C(57)+<CR>
- (слогот се повторува онолку пати колку што има различни видови на исплати)
- шифра на вид на исплата C(2)
- број на обврзници за соодветниот тип на исплата C(5)
- вкупен износ на бруто примања C(10)
- вкупен износ на одбитоци C(10)
- вкупен износ на даночно олеснување C(10)
- вкупен износ на платен персонален данок C(10)
- вкупен износ на исплатени нето примања C(10)

НАПОМЕНА: Износите, по заокружување, се запишуваат без децимални места. Шифрите на видот на исплата и сите износи се запишуваат со водечки нули.

Структура на слогот на податочната датотека (GI_POED.TXT):

- Шифра на вид на исплата C(2)
- ЕМБГ на обврзникот C(13)
- Име и презиме на обврзникот C(40)
- Износ на прито примања C(7)
- Износ на одбитоци C(7)
- Износ на даночно олеснување C(7)
- Износ на платен персонален данок C(7)
- Износ на исплатени нето примања C(7)+<CR>

Секој слог е со вкупна должина од 90 карактери. Износите, по заокружување, се запишуваат без децимални места.

Шифрата на видот на исплата и сите износи се запишуваат со водечки нули.

Шифри на видови на исплати:

Вид на исплата	Шифра
Плати, надоместоци и дополнителни примања од работен однос на кои се платени придонеси	01
Пензии	02
Дополнително примања и други надоместоци од работен однос на кои не се платени придонеси	03
Примања на членови на органите на управување и надзор на трговските друштва	04
Примања на функционери, пратеници и советници	05
Надоместоци за работа на судии, поротници, вешти лица и стечајни управници	06
Надоместоци на членови на МАНУ	07
Лични примања по договор за повремено или привремено вршење на услуги	08
Приходи од имот (закупнина на движен и недвижен имот)	09
Приходи од авторски права и права од индустриска сопственост	10
Дивиденди и други приходи, остварени со учество во добивката кај исплатувачот	11
Приходи од камати од заеми, обврзници и други хартии од вредност и орочени штедни и други депозити	12
Добивка на игри на среќа и други наградни игри	13
Други видови приходи платени по одбивка	14
Плати, надоместоци и дополнителни примања од редовен работен однос кај заштитни друштва	15
Плати, надоместоци и дополнителни примања од редовен работен однос кај корисници на ТИРЗ	16
Плати, надоместоци и дополнителни примања од редовен работен однос кои имаат ослободување по член 98 од Законот за вработување	17

Типови на магнетни медиуми:

- 3,5" floppy disk
- 8mm/120m/4/8GB DAT

Типови на пакување:

- WINZIP32
- PKZIP
- ARJ

Податоци за приемот и обработката

Примено на ден	д д м м г г г г	М.П.
под број		
Забелешка		
Потпис на овластеното лице		
Обработено на ден	д д м м г г г г	
Потпис на обработувачот		

Пополнува
Управата за
јавни приходи

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
345.**

Врз основа на член 9 став 6 од Законот за гробишта и погребални услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.86/2008), министерот за транспорт и врски, во согласност со министерот за здравство и министерот за животна средина и просторно планирање донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НОРМАТИВИ И ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ И
ЗДРАВСТВЕНО-САНИТАРНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГ-
РАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГРОБИШТАТА,
НА ПРИДРУЖНИТЕ ОБЈЕКТИ И НА
ИНФРАСТРУКТУРАТА****Член 1**

Со овој правилник се уредуваат нормативите, техничките стандарди и здравствено-санитарните услови за изградба и реконструкција на гробиштата, на придружните објекти и на инфраструктурата.

Член 2

(1) Димензионирање на гробишта, гробници и гробни места за погребување се врши според потребите на погребни места врз основа на податоците на бројот на погребни во општи или посебни гробишта, односно според бројот на дневни или годишни погребни земјалки го во предвид подрачјето на опфатеност и/со населението, процент на смртност како и времето на мирување.

(2) Површината на гробните места се утврдува врз основа на бројот на погребни, видови и број на гробни места како и потребната површина за едно гробно место и потребната површина за останатите предвидени содржини. Потребно е да се предвиди површина од 2 м² по жител.

(3) При утврдување на потребната површина за гробиштата се користи бруто и нето површина на гробиштата.

(4) Нето површина претставува дел од гробното место (гроб) во кое се положуваат посмртните останки на умреното лице.

(5) Нето површина на гробиштата потребна за закоп претставува вкупна бруто површина од сите гробови.

(6) Бруто површина претставува гробно место кое е дел од гробиштата со определена изградена или неизградена површина наменета за погребување како изградено односно неизградено градежно земјиште.

(7) Бруто површина на гробиштата претставува вкупната површина од внатрешната и надворешната содржина на секое поединечно гробно место. Површината на едно гробно место изнесува од 6 -14 м².

(8) Внатрешната содржина на гробното место го опфаќа потребниот простор за погребување (гроб) со надгробниот споменик.

(9) Надворешната содржина на гробното место го опфаќа целокупниот простор потребен за пристап до гробот и надгробниот споменик.

Член 3

Во однос на површината гробиштата можат да бидат, гробишта со градежен зафат до 5 хектари, гробишта со градежен опфат 5 до 20 хектара и гробишта со градежен опфат над 20 хектара.

Член 4

(1) Гробиштата треба да се градат на соодветно земјиште со соодветна конфигурација на теренот погоден за закоп, а по правило вон населено место со пристап до јавен пат или пешачка патека.

(2) Земјиштето наменето за изградба на гробишта треба да ги исполнува следните критериуми:

1. Природните услови на теренот за вршење на закоп:

- составот на почвата (исцедност, проветривост и стабилност),

- висината на подземните води треба да биде најмалку 50 см под најниската кота (дно) на гробот,

- да има поволна конфигурација на теренот и задржување на површински води,

- земјиштето треба да биде со мала содржина на камења и глина, поволно за ископување на гробни места и

- доминантните ветришта од ружата на ветрови треба да бидат во правец од населените места кон гробиштата.

2. Положба спрема природните услови:

- да биде надвор од течението на подземните и надземните води,

- покрај водениот тек гробиштата треба да се градат на места низводно од населено место,

- надвор од заштитените зони за водоснабдување и подрачја подложни на поплави и

- надвор од подрачја и шуми заштитени со закон.

(3) Новите гробишта треба да бидат оддалечени најмалку 50 метри од јавен пат и железничка линија односно од градежни парцели на кои е изградена или ќе се гради станбен или деловен објект.

(4) При проширување на постоечките гробишта оддалеченоста од точката 3 од овој член може да изнесува 10 метри под услов на гробиштата да се предвиди појас од високо зеленило со минимална ширина од 5 метри сметано по должината на контактниот простор.

Член 5

(1) Гробиштата треба да ги имаат следните содржини:

1. површини наменети за закоп,

2. површини и објекти за испраќање на умрените како проштален церемонијален дел (капела заедно со нејзиниот отворен и затворен дел),

3. објекти за сервисирање, одржување и управување со гробиштата,

4. внатрешни сообраќајници и зеленило (групно или поединечно зеленило), придружни и услужни објекти за посетителите на гробиштата,

5. објекти за потребите на вработените,

6. сервис и услуги,

7. гробно место и гроб,

8. гробни редови кои претставуваат низа од гробни места,

9. гробни полиња (повеќе гробни редови со не повеќе од 200 гроба со пристапните патеки),

10. патека која поврзува група од гробови во гробното поле или гробни редови,

11. главни патеки кои ги поврзуваат гробните полиња со одморалиштата и проширувањата (плоштади),

12. надворешна сообраќајница со паркинг,

13. сервисни функции за одржување и управување со гробиштата,

14. службен простор наменет за прием и подготовка на починатото лице за закоп и

15. објекти за услужни дејности, (продавници за продажба на свеќи и цвеќе).

(2) Во внатрешноста на гробиштата може да има верски објект и посебен меморијален дел за посебен вид закоп.

(3) Производствени погони за изработка на венци и друга погребална опрема како и за надгробни споменици може да бидат изградени само надвор и во непосредна близина на гробиштата.

Член 6

(1) Нето димензија на гробното место претставува големината на ископана јама која изнесува 80 – 90см x 200см, а дното на гробот треба да биде најмалку 50см над највисоката точка на подземната вода.

(2) Бруто димензијата на гробното место изнесува најмалку 120 -150см x 250 -300см.

(3) Длабочината на гробното место, односно гробот во земјаните гробови е најмалку 180 см.

(4) Кај земјаните гробови треба да се обезбеди најмалку 80 см земја над мртвечкиот сандак.

(5) Техничкиот приказ со димензиите на гробното место и гробот се дадени во прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 7

(1) Структурата на гробиштата ја сочинува просторот наменет за погребување и просторот наменет за функционални објекти.

(2) Просторот наменет за погребување е составен од гробни полиња, гробни редови, гробни места, улици и патеки, зелени површини, место за отпадоци и оставање на стари венци, цвеќе и крстови и костурници.

(3) На гробиштата мора да има и функционални објекти, капели, мртвечница и санитарни простории.

(4) Гробните места се поставуваат во гробните редови не подолги од 60 м.

(5) Гробните полиња се составени од гробни редови, а растојанието помеѓу гробните редови служи како пристапна патека. Гробните полиња и гробните места со гробовите мора да бидат нумерирани. Помеѓу гробните полиња треба да има патеки што овозможуваат пристап до секое гробно поле.

(6) Гробните полиња се одделени со главни патеки со ширина од најмалку 3 м.

(7) Патеките мораат да бидат изградени од тврд материјал, да немаат пречки кои можат да го отежнат движењето, а косината по должината на патеките да не биде поголема од 8%, односно попречната косина да не биде повеќе од 1%.

(8) Пошироки патеки (алеите) на главните правци во гробиштата треба да бидат со ширина од најмалку 5 м.

Член 8

Придружни објекти на гробиштата се:

- мртвечница со ладилник и помошни простории,
- крематориум,
- управни згради,
- посебни објекти за согорување на отпадоци и друг отпаден материјал,
- верски објекти,
- угостителски објекти,
- санитарни објекти,
- бунари со индустриска вода и
- објекти за услужни дејности (продавници за продажба на цвеќе и свеќи).

Член 9

(1) Мртвечницата треба да ги содржи следните простории и опрема:

- просторија намената за ладење на телото на умреното лице со капацитет за најмалку 5 (пет) умрени лица сместени во мртвечки сандаци,

- најмалку една сала за прием и испраќање на телото на умреното лице со површина од 25 м2 опремена со одар,

- просторија за идентификација и опремување на телото на умреното лице,

- просторија за тоалетизација (бањање, шминкање, бричење, облекување) опремена со платформа за подготвување на умрените лица за погреб,

- просторија за престој на вработените со гардеробни ормари и

- санитарни јазли, најмалку еден за вработени и најмалку еден за посетители.

(2) Гробиштата со градежен опфат над 20 хектари покрај овие простории, треба да имаат и просторија за идентификација и опремување на телото на умреното лице од заразна болест со опрема за еднократна употреба и комора ладилник за чување на умреното лице со капацитет за најмалку две лица.

Член 10

(1) Објектите, просториите и сите градби кои се изведуваат за потребите на гробиштата мораат да бидат комунално опремени, односно треба да бидат приклучени на водоводна, канализациона мрежа и електрична енергија.

(2) Просторијата наменета за ладење на телото на умреното лице треба да биде со под и сидови од материјал кој може лесно да се чисти со вода и дезинфицира. Температурата во просторијата треба да биде со режим на работа од 0 (нула) до – 8 (минус осум) целзиусови степени.

(3) Комората ладилник треба да е изработена од материјал кој не оксидира и да може лесно да се чисти со вода и дезинфицира. Температурата во комората треба да биде со постојан режим на ладење од -10 (минус десет) до -20 (минус дваесет) целзиусови степени.

(4) Салата за прием и испраќање на телото на умреното лице треба да биде климатизирана и со под од материјал кој може да се мие и дезинфицира.

(5) Просториите за идентификација и опремување на телото на умреното лице треба да биде со под од материјал кој може лесно да се чисти со вода и дезинфицира, со обезбедена вентилација и поден сифон.

(6) Просторија за тоалетизација треба да биде со под од санитарни керамички плочки, лесни за одржување, добро проветрена и климатизирана, довод и одвод на топла и ладна вода.

(7) Вработените и просториите подлежат на прописите од областа на здравствената заштита.

(8) Бројот и големината на мртвечниците треба да биде во зависност од бројот, односно потребата од закопите во текот на денот.

(9) Пристапот до објектите од член 8 на овој правилник треба да биде изведен така што преминувањето преку гробните полиња да се избегне.

Член 11

(1) Изградбата и одржувањето на крематориумот, како придружен објект на гробиштата треба да биде во согласност со прописите од областа на градењето како и од областа на животната средина, а посебно од областа на заштитата на амбиенталниот воздух.

(2) Крематориумот треба да ги содржи следните простории и опрема:

- мртвечница,
- простор за спалување на тело на умрено лице,

- просторија за прегледување на тело на умрено лице,
- просторија за испраќање (погребна поворка) на умрено лице,
- просторија за свештени лица,
- простории за управата на крематориумот и вработените лица,
- стаклена градина за расејување на пепелта и
- парцела за урни.

(3) Просторот за спалување на телото на умереното лице може да се наоѓа во сутерен во кој се спушта мртвечкиот сандак или позади просторијата за собирање на погребната поворка од кој овој простор е одвоен со преграда.

(4) Преносот на мртвечкиот сандак во просторот за спалување може да биде со помош на јажиња како хоризонтален пренос или со хидраулична дигалка како вертикален пренос во подот на просторот за спалување. Вратата од преградата или од подот се затвараат напоредно со оддалечувањето на мртвечкиот сандак во правец на преградата или подот.

(5) Во просторот за спалување мртвечкиот сандак се пренесува со количка до шамотните решетки на печката за спалување. Согорувањето се врши во посебни печки кои може да се загреваат со кокс, струја (за едно спалување се потребни 45 KW електрична енергија) или во посебни гасни печки (двоспратни печки со висина до 4,3 метри) кои потполно се без прашина и мирис. Согорувањето се врши со суво загревање на воздухот во печката од 900 -1100 степени целзиусови без пламен што би го допирал умереното тело. Печката се загрева 2-3 часа однапред, а согорувањето може да трае од 1 до 2 часа. Пред да се стави во урна, пепелта предходно се собира и се става во железна кутија. За надгледување на согорувањето се користат запечатени отвори.

(6) Уредите од став 5 на овој член се поставуваат по можност позади мртвечницата која ја користат сите свештени лица од различна вероисповест.

(7) Големината на просторијата наменета за собирање на погребната поворка е различна и може да биде до 100 места за седење и 100 места за стојење, како и да содржи една до две простории за блиски роднини (кои по потреба можат да се спојат со просторијата наменета за погребната поворка).

Член 12

(1) Објектите за услужни дејности (продавници за продажба на свеќи и цвеќе, опрема и сл.) треба да бидат сместени надвор од гробиштата, односно до самиот влез на гробиштата.

(2) На гробиштата треба да се постават и обезбедат соодветни простори од затворен или отворен тип за оставање на органски отпад (цвеќе, венци од природно цвеќе, зеленило и сл.) а посебни простори за тврд отпад (пластика, керамика и сл.), согласно прописите од областа на управување со отпадот.

Член 13

(1) Зелените површини на гробиштата треба да изнесуваат најмалку 10% од површината на гробиштата.

(2) Одморалиштата со клупи за седење треба да бидат поставени внатре во гробното поле.

(3) Внатре во гробните полиња треба да се постават садови за отпад, така да истите ги задоволуваат потребите на гробни места во радиус до 50 м, контејнер во радиус од 100 м, кој мора да биде ограден и одделен од останатите површини и лесно достапен, како и чешма со питка вода поставена во радиус од најмногу 100 м.

(4) Гробиштата треба да имаат систем за одведување и испуштање на атмосферски и урбани води.

(5) Гробиштата мора да бидат заградени, а по потреба и чувани со физичко обезбедување. Оградата на гробиштата може да биде жичана со зеленило, односно со сидан фундамент и столбови или сидана ограда, а согласно традиционалните форми и елементи на архитектурата на единицата на локална самоуправа, од најмалку 1.50 м височина.

Член 14

(1) Паркиралиштата за потребите на гробиштата треба да се градат и димензионираат во согласност со прописите од областа на сообраќајот и треба да бидат надвор од гробиштата и одвоени од јавниот пат.

(2) По исклучок, од став 1 на овој член, на гробиштата со градежен опфат од 5 до 20 и над 20 хектара паркиралиштата може да се градат и внатре во гробиштата.

(3) Пристапот на посетителите и деловниот влез (за автомобили) треба да бидат одвоени. Влезот во гробиштата, службениот дел и делот односно просторот наменет за собирање на луѓе (проштален дел) мора да имаат јавно осветлување, како и главните сообраќајници кај гробиштата од став 2 на овој член.

Член 15

Сите јавни површини треба да бидат изведени без просторни бариери за движење на лицата со инвалидитет.

Член 16

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1495/1
30 јануари 2009 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

346.

Врз основа на член 142-а став (9) од Законот за управување со отпад („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 107/07, 102/08 и 143/08), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА НАПЛАТА НА ГЛОБАТА ВО МАНДАТНА ПОСТАПКА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за наплата на глобата во мандатна постапка по прекршоци од областа на управувањето со отпад.

Член 2

Поканата за наплата на глоба во мандатна постапка по прекршоци од областа на управувањето со отпад се издава во А5 формат и содржи по пет идентични примероци изработени од тенка индиго хартија во бела боја на која податоците се испишани со црни букви.

Член 3

(1) Поканата од член 2 на овој правилник која ја издава државниот инспектор за животна средина ги содржи следните елементи:

1. Грб на Република Македонија;
2. Назив на органот кој ја издава поканата за наплата на глоба,
3. Рубрика за архивскиот број;
4. Место предвидено за сервискиот број;
5. Правниот основ за издавање на поканата за наплата на глоба за сторениот прекршок;
6. Рубрика „1. Податоци за сторениот прекршок“ која содржи:

- „Ден“;
- „Час“;
- „Место на сторување“;
- „Опис на прекршокот“;
- „Член од Законот за управување со отпад (ЗУО) со кој е предвиден прекршокот“

7. Рубрика „2.Податоци за сторителот на прекршокот“ која содржи:

- „Име и презиме“;
- „ЕМБГ“;
- „Л.к. бр.“;
- „СВР“;
- „Адреса на живеење (улица, број, место, општина)“

7. Напомена за обврската за плаќање на глобата за сторениот прекршок;

8. Правна поука;
9. Место за печат и
10. Потпис на сторителот на прекршокот и државниот инспектор за животна средина.

(2) Образецот на поканата од став (1) на овој член е дадена во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

(1) Поканата од член 2 на овој правилник која ја издава овластениот инспектор за животна средина, комуналниот инспектор на општината, на општината во Градот Скопје и на Градот Скопје, ги содржи следните елементи:

1. Грб на Република Македонија;
2. Место предвидено за името на општината
3. Рубрика за архивскиот број;
4. Место предвидено за сервискиот број;
5. Правниот основ за издавање на поканата за наплата на глоба за сторениот прекршок;
6. Рубрика „1. Податоци за сторениот прекршок“ која содржи:

- „Ден“;
- „Час“;
- „Место на сторување“;
- „Опис на прекршокот“;
- „Член од Законот за управување со отпад (ЗУО) со кој е предвиден прекршокот“

7. Рубрика „2.Податоци за сторителот на прекршокот“ која содржи:

- „Име и презиме“;
- „ЕМБГ“;
- „Л.к. бр.“;

- „СВР“;
- „Адреса на живеење (улица, број, место, општина)“;

7. Напомена за обврската за плаќање на глобата за сторениот прекршок;

8. Правна поука;
9. Место за печат и

10. Потпис на сторителот на прекршокот и овластениот инспектор за животна средина, комуналниот инспектор на општината, на општината во Градот Скопје и на Градот Скопје.

(2) Образецот на поканата од став (1) на овој член е дадена во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

(1) Поканата од член 2 на овој правилник која ја издава работник на органот на државната управа надлежен за работите од областа на внатрешните работи, ги содржи следните елементи:

1. Грб на Република Македонија;
2. Назив на органот кој ја издава поканата за наплата на глоба,

3. Рубрика за архивскиот број;
4. Место предвидено за сервискиот број;

5. Правниот основ за издавање на поканата за наплата на глоба за сторениот прекршок;

6. Рубрика „1. Податоци за сторениот прекршок“ која содржи:

- „Ден“;
- „Час“;
- „Место на сторување“;
- „Опис на прекршокот“;
- „Член од Законот за управување со отпад (ЗУО) со кој е предвиден прекршокот“

7. Рубрика „2.Податоци за сторителот на прекршокот“ која содржи:

- „Име и презиме“;
- „ЕМБГ“;
- „Л.к. бр.“;
- „СВР“;
- „Адреса на живеење (улица, број, место, општина)“;

7. Напомена за обврската за плаќање на глобата за сторениот прекршок;

8. Правна поука;
9. Место за печат и

10. Потпис на сторителот на прекршокот и полицискиот службеник.

(2) Образецот на поканата од став (1) на овој член е дадена во Прилог бр. 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-440/1
16 јануари 2009 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
д-р Нецати Јакупи, с.р.

Прилог бр. 1



Република Македонија
Државен инспекторат за животна средина
Бр. _____ од _____ 200__ год.

Сериски бр.

Врз основа на член 48 од Законот за прекршоци и член 142-а од Законот за управување со отпад (ЗУО) ("Службен Весник на РМ бр. 68/04, 71/04 ;107/07; 102/08 и 148/08"), се издава:

ПОКАНА
за наплата на глоба

1. Податоци за сторениот прекршок

Ден _____ час _____ Место на сторување _____
Опис на прекршокот _____

Член од ЗУО според кој е предвиден прекршокот _____
Глоба предвидена за прекршокот _____ Евра во ден. Противвредност* _____

2. Податоци за сторителот на прекршокот

Име и презиме _____
ЕМБГ _____ л.к. бр. _____ СВР _____
Адреса на живеење _____
Вработен во _____

Сторителот е должен да ја плати глобата во рок од осум дена од денот на врачувањето на поканата на следната уплатна сметка 840 *** 05262 приходна шифра 722124 програма 00 _____ со повикување на бр 30**
(се става бројот на платниот налог) и оригинал од налогот за јавни приходи да достави на адреса _____

ПРАВНА ПОУКА:

3. Физичкото лице од точка 2 треба да ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на поканата за наплата на глоба.
4. Доколку глобата се плати во рок предвиден од точка 3 од оваа покана за наплата на глоба физичкото лице не ги плаќа трошоците во постапката.
5. Доколку во рок од осум дена од денот на потпишување на поканата за наплата на глоба физичкото лице од точка 2 не ја плати глобата Државниот инспектор за животна средина против лицето од точка 2 е должен да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до Прекршочната комисија при Министерството за животна средина и просторно планирање, **со кое глобата се зголемува трикратно од износот утврден со одредбите од ЗУО каде е предвиден прекршокот.**
6. Се смета дека сторителот на прекршокот со потписот на приемот на поканата за наплата на глоба се согласува да ја плати глобата.
7. Сторителот кој со заминувањето заради престој во странство би можел да го одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш да ја плати глобата. За платената глоба се издава потврда.

Име и презиме на Државниот инспектор за
животна средина

Име и презиме на сторителот на прекршокот

Потпис

Потпис

М.П.

Место и датум на издавање на ПН
_____, _____ 200__ г.

Датум на прием на ПН

*според средниот курс на Народна Банка на РМ на денот на изрекувањето на глобата;

** карактеристичен број за Законот за управување со отпад;

*** се наведува ознаката на општината согласно Списокот на општини со ознаки во Република Македонија објавен во Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи (Службен Весник на РМ бр.8/06....102/07);

Прилог бр. 2



Република Македонија
Општина _____
Бр. _____ од _____ 200__ год.

Сериски бр. _____

Врз основа на член 48 од Законот за прекршоци и член 142-а од Законот за управување со отпад (ЗУО) ("Службен Весник на РМ бр. 68/04, 71/04 ; 107/07; 102/08 и 148/08"), се издава:

ПОКАНА
за наплата на глоба

1. Податоци за сторениот прекршок

Ден _____ час _____ Место на сторување _____
Опис на прекршокот _____

Член од ЗУО според кој е предвиден прекршокот _____
Глоба предвидена за прекршокот _____ Евра во ден. Противвредност* _____

2. Податоци за сторителот на прекршокот

Име и презиме _____
ЕМБГ _____ л.к. бр. _____ СВР _____
Адреса на живеење _____
Вработен во _____

Сторителот е должен да ја плати глобата во рок од осум дена од денот на врачувањето на поканата на следната уплатна сметка
840 *** 05220 приходна шифра 718134 програма 00 _____ со повикување на бр. 30**

(се става бројот на платниот налог) и оригинал од налогот за јавни приходи да достави
на адреса _____

ПРАВНА ПОУКА:

- Физичкото лице од точка 2 треба да ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на поканата за наплата на глоба.
- Доколку глобата се плати во рок предвиден од точка 3 од оваа покана за наплата на глоба физичкото лице не ги плаќа трошоците во постапката.
- Доколку во рок од осум дена од денот на потпишување на поканата за наплата на глоба физичкото лице од точка 2 не ја плати глобата службеното лице против лицето од точка 2 е должен да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до Прекршочната комисија при Министерството за животна средина и просторно планирање, со кое глобата се зголемува трикратно од износот утврден со одредбите од ЗУО каде е предвиден прекршокот.
- Се смета дека сторителот на прекршокот со потписот на приемот на поканата за наплата на глоба се согласува да ја плати глобата.
- Сторителот кој со заминувањето заради престој во странство би можел да го одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш да ја плати глобата. За платената глоба се издава потврда.

Име и презиме на службеното лице

Име и презиме на сторителот на прекршокот

Потпис

Потпис

М.П.

Место и датум на издавање на ПН
_____, _____ 200__ г.

Датум на прием на ПН

*според средниот курс на Народна Банка на РМ на денот на изрекувањето на глобата;

** карактеристичен број за Законот за управување со отпад;

*** се наведува ознаката на општината согласно Списокот на општини со ознаки во Република Македонија објавен во Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи (Службен Весник на РМ бр. 8/06....102/07);

Прилог бр. 3



Република Македонија
Министерство за внатрешни работи
Бр. _____ од _____ 200__ год.

Сериски бр.

Врз основа на член 48 од Законот за прекршоци и член 142-а од Законот за управување со отпад (ЗУО) ("Службен Весник на РМ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08 и 148/08"), се издава:

**ПОКАНА
за наплата на глоба**

1. Податоци за сторениот прекршок

Ден _____ час _____ Место на сторување _____
Опис на прекршокот _____

Член од ЗУО според кој е предвиден прекршокот _____
Глоба предвидена за прекршокот _____ Евра во ден. Противвредност* _____

2. Податоци за сторителот на прекршокот

Име и презиме _____
ЕМБГ _____ л.к. бр. _____ СВР _____
Адреса на живеење _____
Вработен во _____

Сторителот е должен да ја плати глобата во рок од осум дена од денот на врачувањето на поканата на следната уплатна сметка
840 *** 05220 приходна шифра 718134 програма 00 _____ со повикување на бр 30**

(се става бројот на платниот налог) и оригинал од налогот за јавни приходи да достави
на адреса _____

ПРАВНА ПОУКА:

- Физичкото лице од точка 2 треба да ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на поканата за наплата на глоба.
- Доколку глобата се плати во рок предвиден од точка 3 оваа покана за наплата на глоба физичкото лице не ги плаќа трошоците во постапката.
- Доколку во рок од осум дена од денот на потпишување на поканата за наплата на глоба физичкото лице од точка 2 не ја плати глобата полицискиот службеник против лицето од точка 2 е должен да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до Прекршочната комисија при Министерството за животна средина и просторно планирање, со кое глобата се зголемува трикратно од износот утврден со одредбите од ЗУО каде е предвиден прекршокот.
- Се смета дека сторителот на прекршокот со потписот на приемот на поканата за наплата на глоба се согласува да ја плати глобата.
- Сторителот кој со заминувањето заради престој во странство би можел да го одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш да ја плати глобата. За платената глоба се издава потврда.

Име и презиме на полициски службеник

Име и презиме на сторителот на прекршокот

Потпис

Потпис

М.П.

Место и датум на издавање на ПН
_____, _____ 200__ г.

Датум на прием на ПН

*според средниот курс на Народна Банка на РМ на денот на изрекувањето на глобата;

** карактеристичен број за Законот за управување со отпад;

*** се наведува ознаката на општината согласно Списокот на општини со ознаки во Република Македонија објавен во Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи (Службен Весник на РМ бр. 8/06....102/07);

**УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
347.**

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 14 јануари 2009 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 49, член 50 став 1, деловите на ставовите 2 и 3 кои гласат: „од 1 јануари 2008 година“ и членот 51 во делот: „а ќе се применува од 1 јануари 2008 година“ од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/2008).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијативата поднесена од Сојузот на синдикатите на Македонија, со Решение У.бр.46/2008 од 12 ноември 2008 година, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето на согласноста на оспорените одредби од Законот со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека со членот 49 од Законот е предвидено дека постојните работнички универзитети и народни универзитети во Република Македонија продолжуваат со работа како општински установи, односно установи на градот Скопје, согласно со одредбите на овој закон, од 1 јануари 2008 година.

Според членот 50 од Законот, основачките права и обврски спрема работничките и народните универзитети од членот 49 на овој закон ги преземаат општините, односно градот Скопје за работничките и народните универзитети на своето подрачје од 1 јануари 2008 година.

Сопственоста на објектите и имотот на работничките и народните универзитети од ставот 1 на овој член, а кои се во сопственост на Република Македонија, со одлука на Владата на Република Македонија ги презема општината, односно градот Скопје за работничките и народните универзитети на своето подрачје, од 1 јануари 2008 година.

Вработените, средствата, опремата, инвентарот и документација поврзана со работата на работничките и народните универзитети од ставот 2 на овој член ги презема општината, односно градот Скопје за работничките и народните универзитети на своето подрачје од 1 јануари 2008 година.

5. Судот врз основа на уставно-правниот третман на имотот и средствата на организациите во кои спаѓа и синдикатот, од поранешниот до сегашниот период, утврди дека на темелите на поранешното уставно уредување во континуитет и со Уставот на СФРЈ и Уставот на СРМ од 1974 година, во основните начела, дел IV и дел VIII, меѓу другото е определено дека „... Работните луѓе и граѓаните слободно се здружуваат во општествено-политички и други општествени организации и здруженија на граѓани како составен дел на со-

цијалистичкиот самоуправен систем“, и „Работниците доброволно организирани во синдикатот како најширока организација на работничката класа, се борат за наведените интереси, меѓу другото, и за подигање на образованието на работниците и за оспособување на работниците за вршење на самоуправни и други општествени функции...“.

Според член 63 од Уставот на СРМ од 1974 година, општествено-политичките организации и други општествени организации определени со закон можеле да стекнуваат средства односно определени права на средства и со тие средства како општествени да се користат за остварување на своите цели и со нив да располагаат во согласност со статутот и со закон. Овие организации можеле под услови утврдени со закон, да организират стопанска и друга дејност во согласност со своите цели и да учествуваат во доходот остварен со таквата дејност заради остварување на тие цели.

Според Судот, неспорно било дека станува збор за средства во општествена сопственост. Организациите стекнувале и користеле средства како општествени, а не приватни, за реализација на целите.

Според членот 215 став 2 од Уставот на СРМ од 1974 година, материјалните и другите услови за основање и работа на училиштата и другите установи за образование на граѓаните и за унапредување на нивната дејност, ги обезбедувале врз основа на заемност и солидарност, работните луѓе, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници и општините и Републиката, во самоуправните интересни заедници во согласност со закон. Според тоа не станувало збор за средства односно приватен капитал на физички и правни лица. Материјалната база на училиштата и установите за образование, според Уставот, била во општествена сопственост.

Судот, исто така, утврди дека со Амандманите од 57 до 80 на Уставот на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр.28/1990) и Уставниот Закон за нивното спроведување се извршиле значајни промени во општествено-политичкиот систем на Републиката. Имено, со нив, општествено, политичките организации (Амандман 57), престанале да постојат како уставна категорија со што ги изгубиле функциите во вршењето на власта.

Општествено-политичките организации (Сојузот на комунистите на Македонија, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија и Сојузот на социјалистичката младина на Македонија) чии функции престанале со амандманите имале можност да се трансформираат во политички партии односно во синдикати и престанале да бидат „носител“ на средства во општествена сопственост. Тие средства, согласно членот 16 од Уставниот закон, биле преземени од страна на надлежните државни органи и станале државна сопственост со членот 15 од Законот за органите на управата од 1990 година („Службен весник на СРМ“ бр.40/1990).

Според член 16 од Уставниот закон: - „Работниците, опремата, инвентарот и другите работи, архивата, документацијата, средствата за работа и средствата на фондовите на судовите на здружениот труд, СИЗ, општествено-политичките организации, другите органи и организации што се укинуваат со овие амандмани или

ции функции престануваат, ги преземаат органите во чиј делокруг преминуваат работите на укинатите органи односно организации, а доколку таков орган односно организација не е утврден, преземањето ќе го изврши органот на управата надлежен за работите на општтата управа на Републиката - општината“.

Според членот 15 од Законот за органите на управата - „Недвижностите, опремата, инвентарот и другите средства за работа што ги користат органите на управата, се во државна сопственост. Со средствата располага СРМ, освен ако со закон не е поинаку определено“.

Со членот 10 од Уставниот закон од 1990 година, воедно бил даден рок за уставно усогласување и на поранешниот Закон за општествените организации и здруженија на граѓани („Службен весник на СРМ“ бр.32/1983), кој во членот 33 став 1 јасно определил дека општествените организации стекнувале и располагале општествени средства. Понатаму, заради преземање на средствата на општествено-политичките организации од страна на надлежните државни органи, Владата на Република Македонија донела Одлука за определување на рокот за преземање на средствата на општествено-политичките организации што се укинаа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/1992), која Уставниот суд на Република Македонија ја укинал со Одлука У.бр.146/1992 („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/1992). Ова со образложение дека со Уставните амандмани во 1990 година на Уставот на СРМ од 1974 година не се укинати општествено-политичките организации (синдикатот) како што било тоа сторено со судовите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и одделни фондови, туку со амандманите се менувала нивната уставна положба и им престанувале уставно-правните функции и положба, со можност тие да се усогласат со новите уставни решенија.

Членот 16 од Уставниот закон за спроведување на Уставните амандмани се однесувал, според Судот, на преземање на оние работници, средства, опрема и друг инвентар на општествено-политичките организации кои всушност служеле за остварување на уставни функции што им престанале, а не на сите функции кои ги имале, па оттаму и оспорената Одлука на Владата, можела да се однесува на тој имот за кој престанале функциите, а не на целокупниот имот на овие организации и прашањето за статусот на имотот на општествено-политичките организации требало да се уреди само со закон во согласност со Уставот. Оттука, овој дел на општествениот капитал продолжил да биде на синдикатот во функција на негово користење, а неговата трансформација односно приватизација не е уредена со закон.

Во рамки на поранешното уставно уредување кое е елаборирано и од Законот за општествените организации и здруженија на граѓани од 1983 година, според Судот неспорно е дека општествените организации (во кои е и Сојузот на синдикатите на Македонија) стекнувале и располагале со средства како „општествени средства“. Тоа стекнување било меѓу другото и со вршење на стопанска или друга дејност, но средствата биле општествени. Ова значи и недвижностите стекнати во почетокот и во текот на постоењето на општествените организации (доделени од државата, во правен промет на организацијата, со подароци, од членарини итн.) биле „општествена сопственост“.

Разграничувањето на средствата во општествена сопственост кои им припаѓале на правните следбеници на поранешните општествено-политички организации (во кои се и синдикатите) и трансформацијата на тие средства во право на сопственост, под услови и постапка утврдени со закон, на што упатил и Уставниот суд на Република Македонија со својата одлука, досега не е сторено во правниот поредок на Република Македонија. Оттука, општествен капитал сè уште постои кај нив но, тој не е диференциран од друг капитал. Конкретното определување може да се утврдува во судски постапки како фактичко прашање за одделен имот и средства.

6. Според членот 8 став 1 алинеи 3 и 6 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото и правната заштита на сопственоста се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според членот 30 ставови 1 и 3 од Уставот, се гарантира правото на сопственост и правото на наследување и никој не можат да му бидат одземени и ограничени сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон.

Согласно членот 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Според членот 61 од Уставот, Собранието на Република Македонија е претставнички орган на граѓаните и носител на законодавната власт на Републиката.

Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2008) во членот 1 определил дека со овој закон се уредуваат организирањето, структурата, финансирањето и управувањето на системот на образование на возрасните. Образованието на возрасните е дел од единствениот систем на образованието на Република Македонија.

Согласно одредбите од Законот, образованието на возрасните е дел од системот на образование кој обезбедува формално образование на возрасните (основно, средно и високо образование) или неформално образование на возрасните (процеси на учење за оспособување за работа на возрасните).

Според Законот, образованието на возрасните, согласно со овој закон, можат да го вршат (станува збор за дејноста на субјектите, а не за имотот) јавните и приватните установи за образование на возрасните (училиште, високообразовна установа или специјализирана установа), институциите за образование на возрасните (правно или физичко лице кое има регистрирано дејност за образование на возрасни), центрите за усовршување, работодавачите (трговско друштво, установа или занаетчија кај кои се изведува практична обука), социјалните партнери (мнозинскиот синдикат и коморите - Стопанска комора на Македонија, Сојузот на коморите на Македонија и Комората на занаетчиите на Македонија), здруженија на граѓани или индивидуалните обучувачи кои ги исполнуват условите пропишани со овој закон. Надлежни за образование на возрасните се Министерството за образование, Министерството за труд, Советот за образование на возрасните, единиците на локалната самоуправа и социјалните партнери. Владата на Република Македонија, со одлука основа Совет за образование на воз-

расните како советодавно тело кое предлага стратешки прашања кои се однесуваат на политиката на развој на образованието на возрасните, а стручно-административните работи за Советот ги врши Центарот за образование на возрасните.

Во системот на образование на возрасните, според членот 13 од Законот, мнозинскиот синдикат може да ги врши следниве работи:

- доставува предлози за подобрување на условите за практична обука на учесниците кај работодавачите,
- може да основа институции за образование на возрасните согласно со одредбите на овој закон и
- донесува програми кои се финансираат од средствата на синдикатот.

Со одредбите од Законот понатаму е уредено прашањето на испитите и јавно признатите програми за образование на возрасните.

Според членот 29 од Законот, средствата за финансирање и поттикнување на образованието на возрасните се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, од буџетите на единиците на локалната самоуправа (јавни средства), од учесниците во образованието на возрасните и од други извори утврдени со закон, а според членот 43 од Законот, инспекцискиот надзор и надзорот над квалитетот на работата на установите, односно институциите за образование на возрасните врши Државниот просветен инспекторат.

Во делот на преодните и завршни одредби од Законот, е утврдено дека установите, односно институциите во кои се реализира образованието на возрасните во рок од една година од денот на влегување во сила на овој закон ќе ја усогласат својата организација, работа, статутите и другите општи акти со одредбите од овој закон.

Со Законот за образование на возрасните се уредуваат односите кои важат по влегувањето во сила на Законот (15 јануари 2008 година).

Преодните и завршните одредби на овој закон (членовите од 45-51) опфаќаат односи кои постоеле пред влегувањето во сила на Законот и за истите се уредува преодниот режим.

Судот, од анализата на оспорените одредби од членовите 49 и 50 од Законот утврди дека со нив се уредува преоден режим на односи на постојните работнички универзитети и народни универзитети во Република Македонија. Со оглед на тоа што оспорените членови 49 и 50 став 1 од Законот се однесуваат на постоен имот и основачки права за период пред 15 јануари 2008 година кога Законот е влезен во сила и со тоа опфаќа неопределен имот и права не само за периодот на социјалистичкото уставно уредување, туку и по 1991 година што упатува на една временска рамка во која можел да биде создаван, односно стекнуван имот од минатото како општествена сопственост, но и имот по 1991 година и донесување на Уставот на Република Македонија на кој постои право на сопственост на новите субјекти во правото, според Судот, со наведените одредби од Законот се доведуваат во прашање темелните вредности на уставниот поредок кои се однесуваат на владеењето на правото и правната заштита на сопственоста (член 8 став 1 алинеи 3 и 6) и гаранцијата на правото на сопственост (член 30) поради што одредбите од Зако-

нот во оспорените делови не се во согласност со Уставот. Ова поради тоа што со одредбите од Законот фактички се одзема и третира недиференциран имот во однос на сопственоста, во кој може да има и имот во приватна сопственост, па таквата неопределеност на сопственоста на имотот, може да се утврдува во судска постапка на странките.

Поаѓајќи од фактот дека Законот е објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 7 на 15 јануари 2008 година, а во членот 51 предвидел дека овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2008 година, Судот по сопствена оценка утврди дека со наведената одредба од Законот во делот: „а ќе се применува од 1 јануари 2008 година“, како и во однос на членот 50 ставови 2 и 3 од Законот кои гласат: „од 1 јануари 2008 година“, се повредува принципот за забрана на повратното дејство на законските одредби, утврден во членот 52 од Уставот.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзими Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр. 46/2008
14 јануари 2009 година на Уставниот суд на Република Македонија,
Скопје
Претседател
д-р Трендафил Ивановски, с.р.

348.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992) на седницата одржана на 14 јануари 2009 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ПОНИШТУВААТ:

- член 66 став 1 алинеја 4 од Законот за Јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/2007 и 111/2008) и

- член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006 и 35/2008).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива поднесена од Горан Митрев од Охрид, со Решение У. бр. 124/2008 од 5 ноември 2008 година поведе постапка за оценување на уставноста на член 66 став 1 алинеја 4 од Законот за Јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/2007 и 111/2008) и член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006 и 35/2008), затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека согласно член 66 став 1 алинеја 4 од Законот за Јавното обвинителство, на јавниот обвинител функцијата му престанува ако ги исполни условите за старосна пензија.

Судот, исто така, утврди дека согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, на судијата му престанува судиската функција, ако ги исполни условите за старосна пензија.

5. Според членот 8 став 1 алинеи 3 и 8 од Уставот, како темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се утврдени владеењето на правото и хуманизмот, социјалната правда и солидарноста.

Во членот 9 од Уставот е утврдено дека граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верско уверување, имотната и општествената положба, а според ставот 2 на овој член, граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Уставот на Република Македонија во делот на одредбите кои се однесуваат на економските, социјалните и културните права, со членот 32 став 1 предвидел дека секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност.

Според член 34 од Уставот, граѓаните имаат право на социјална сигурност и социјално осигурување утврдени со закон и со колективен договор.

Според член 51 од Уставот во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.

Од анализата на цитираните одредби од Уставот произлегува дека уставното начело на еднаквост на граѓаните пред Уставот и законите ги обврзува како законодавецот, така и сите субјекти на колективното договарање во уредувањето на прашањата за остварување на правата на вработените и нивната положба, со законот и со колективните договори да обезбедат еднаква правна положба на сите работници.

Со Амандманот XXX на Уставот, со кој се заменуваат ставовите 2 и 3 на членот 106 од Уставот и се брише членот 107 од Уставот, во ставот 9 се утврдува дека основите и постапката за престанок и разрешување на јавниот обвинител на Република Македонија и јавните обвинители се утврдува со закон.

Во оваа смисла, со Законот за Јавното обвинителство се уредуваат надлежноста, основањето, укинувањето, организацијата и функционирањето на Јавното обвинителство, основите и постапката за именување и разрешување на јавниот обвинител на Република Македонија, основите за престанок на функцијата јавен обвинител на Република Македонија, основите за избор и разрешување на јавните обвинители, основите за престанок на функцијата јавен обвинител, како и други прашања во врска со работата на Јавното обвинителство.

Оспорениот член 66 од овој закон, ги уредува основите за престанок на функцијата на јавниот обвинител. Така, во ставот 1 на овој член се утврдува дека на јавниот обвинител функцијата му престанува: по сопствено барање; ако го изгуби државјанството на Република Македонија; ако трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата јавен обвинител; ако ги исполни ус-

ловите за старосна пензија; ако на негово барање и со негова согласност е избран или именуван на друга јавна функција, освен кога функцијата јавен обвинител мирува под услови утврдени со овој закон и ако е осуден со правосилна судска одлука на казна затвор во траење од најмалку шест месеца, или на пократка казна затвор или друга кривична санкција за кривично дело кое го прави недостоен за вршење на функцијата јавен обвинител. Согласно ставот 2 на истиот член, во случаите од ставот (1) на овој член престанокот на функцијата јавен обвинител го утврдува Советот на јавни обвинители на Република Македонија.

Од анализата на оспорената законска одредба, произлегува дека уставна обврска на законодавецот е при уредувањето на прашањата во врска со остварувањето на правата и обврските на јавните обвинители, вклучително и основите за престанок на вршењето на оваа значајна функција, вршителите на оваа јавна функција да ги става во еднаква правна положба по сите наведени основи.

Меѓутоа, според Судот, оспорената одредба не пропишува еднаква правна положба на јавните обвинители во зависност од полот. Имено, предвидувањето со оспорената одредба од член 66 алинеја 4 од Законот за Јавното обвинителство, на јавниот обвинител да му престане функцијата ако ги исполни условите за старосна пензија, значи нееднаков однос кон јавните обвинители по основ на пол, секогаш кога условите за остварување на старосна пензија се утврдуваат со посебен закон и се различни за мажите и жените, како што е случај во нашиот правен поредок.

Имено, согласно член 17 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/1993, 3/1994, 14/1995, 71/1996, 32/1997, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006 и 153/2007), осигуреникот стекнува право на старосна пензија кога ќе наполни 64 години живот (маж), односно 62 години живот (жена) и најмалку 15 години пензиски стаж.

Правото на осигуреникот жена да стекнува старосна пензија порано од осигуреникот маж, Уставниот суд на Република Македонија, со Решението У.бр.107/2004 од 29 септември 2004 година, оценил дека е оправдано со принципот на афирмативна акција, односно принципот на позитивна дискриминација, но во сферата на пензиското и инвалидското осигурување, што не може по автоматизам да се применува и во други сфери, особено не ако тоа води кон ограничување на правата по основ на пол.

Во однос на еднаквоста на граѓаните по однос на пол во сферата на вработувањето, Уставниот суд, со Одлука У.бр.161/2005 од 21 и 22 декември 2005 година, го поништил член 104 став 1 точка 4 од Законот за работните односи, со која одредба беше регулирано дека престанок на вработувањето по сила на закон настапува кога работникот ќе исполни услови за остварување старосна пензија согласно со закон, наоѓајќи дека ваквата одредба значи нееднаков однос кон граѓаните по основ на пол, секогаш кога условите за остварување на пензија утврдени со посебен закон се различни за мажите и жените, како што е сега случај во нашиот

правен поредок, поради што оценил дека одредбата не е во согласност со начелото на еднаквост на граѓаните независно од полот и начелото на достапноста на секое работно место секому под еднакви услови.

Со оспорената одредба од Законот за Јавното обвинителство, на јавниот обвинител му престанува функцијата, а со тоа и вработувањето по сила на закон ако ги исполни условите за старосна пензија. Тргувајќи од вака утврдената норма, се доаѓа до констатација дека оспорената одредба има императивен карактер, што значи дека наметнува престанок на функцијата јавен обвинител, а со тоа престап и на вработувањето на жените под различни услови од мажите, односно со навршени 62 години живот, во однос на 64 години живот за мажите. Во овој случај станува збор за остварување на правото на вработување, кое суштински се разликува од остварувањето на правото на старосна пензија, кое ја дозволува наведената разлика.

Имајќи го предвид наведеното, според Судот, со оспорената одредба се повредуваат начелото на еднаквост на граѓаните пред Уставот и законите, независно од полот и начелото на достапноста на секое работно место секому под еднакви услови.

Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека член 66 алинеја 4 од Законот за Јавното обвинителство не е во согласност со членовите 9 и 32 од Уставот.

6. Согласно Амандманот XXVI на Уставот, со кој се заменува ставот 3 на член 99 од Уставот, на судијата му престанува судиската функција ако тоа сам го побара; ако трајно ја загуби способноста за вршење на судиската функција што го утврдува Судскиот совет на Република Македонија; ако ги исполни условите за старосна пензија; ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест месеца и ако е избран или именуван на друга јавна функција, освен кога судиската функција мирува под услови утврдени со закон. Судијата се разрешува: поради потешка дисциплинска повреда што го прави недостоен за вршење на судиската функција пропишана со закон и поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција под услови утврдени со закон.

Наведената уставна определба за основите за престанок на судиската функција и за разрешување на судијата, во целост е преземена во Законот за судовите, во посебна глава V. Престанок и разрешување од судиска функција, при што престанокот на судиската функција е содржина на оспорениот член 73 од Законот за судовите. Согласно став 1 алинеја 3 на овој член, на судијата му престанува судиската функција ако ги исполни условите за старосна пензија.

Од анализата на оваа одредба произлегува дека законодавецот во целост ја преземал уставната определба за основите за престанување на судиската функција, вклучувајќи го и основот дека оваа функција престанува кога судијата ќе ги исполни условите за старосна пензија, поради што не може основано да се постави прашањето за согласноста на оспорената законска одредба со Амандманот XXVI на Уставот.

Меѓутоа, исполнувањето на условите за старосна пензија се утврдуваат со Законот за пензиското и инвалидското осигурување, од каде произлегува дека наведената законска одредба според која судиската функција

престанува ако судијата ги исполни условите за старосна пензија, упатува за ова прашање да се примени Законот за пензиското и инвалидското осигурување, според кој, пак, условите за стекнување старосна пензија се различни за мажите и жените. Имајќи го предвид императивниот карактер на оспорената одредба, произлегува, дека на судијата жена ќе и престане функцијата со навршени 62 години живот, а на судијата маж ќе му престане функцијата со навршени 64 години живот.

Од друга страна, еднаквоста на граѓаните во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба и определбата дека граѓаните пред Уставот и законите се еднакви, Уставот ги издига на ниво на основни, темелни вредности на уставниот поредок на Републиката, од каде произлегува дека судиите се еднакви во остварувањето на нивните права и обврски при извршувањето на судиската функција, независно од нивниот пол.

При ваква состојба, според Судот, одредбите на Уставот, независно во кој оддел од нормативниот дел на Уставот припаѓаат содржински, треба да се интерпретираат на начин кој значи афирмација на основните темелни уставни вредности, затоа што уставното регулирање на слободите и правата на граѓаните претставува доказ за тоа дека слободите и правата имаат цврст правен режим, односно дека нивното димензионирање зависи од уставотворецот, а не од законодавецот како изведена власт.

Во оваа смисла, одредбите на Уставот кои се однесуваат на пропишување основи за престанок на судиската функција, треба да се толкуваат во духот на гарантираните граѓански и политички слободи и права на граѓаните во Република Македонија, во насока на целосна имплементација на начелото на еднаквоста на граѓаните пред Уставот и законите, особено во однос на нивниот пол, и тоа во ситуација кога жените и мажите имаат уставно право под исти услови да извршуваат јавна функција, како што е тоа случај со судиската функција, од каде неспорно произлегува дека под исти услови и основи треба и да им престане функцијата. Уставот не дозволува полот да биде услов за вршење на оваа функција, туку само стручноста, компетентноста и одговорноста на секој судија.

Оттука, според Судот, уставната определба за исполнувањето на условите за старосна пензија, како основ за престанок на судиската функција, подразбира остварување на ова право под еднакви услови и за жените и за мажите и дека имплементацијата на оваа уставна одредба не смее да се условува од законска одредба која прави разлика помеѓу граѓаните по пол во сферата на пензиското и инвалидското осигурување. Ова од причина што законската регулатива со која различно се утврдува правото на стекнување на услови за старосна пензија за мажите и жените има своја уставна оправданост во принципот на афирмативна акција, односно позитивна дискриминација на жената, затоа што утврдувањето на поповолни услови односно скратувањето на годините на старост на жената работник за остварување на право на старосна пензија е во функција на остварување на еднаквост со мажот. Меѓутоа, пра-

вото на остварување старосна пензија не смее да се поистоветува со правото на работа, поради што исполнувањето на услови за старосна пензија под различни услови за мажот и жената, само по себе, не смее да биде основ за престанок на функцијата по сила на закон.

Поради наведеното, според Судот, преземањето во Законот за судовите на уставната одредба која ги утврдува основите за престанок на судиската функција поради исполнување услови за старосна пензија, без работката на начинот на остварување на ова право во согласност со основните принципи и начела за еднаквост на граѓаните пред Уставот и законите, значи тесно толкување на Уставот од страна на законодавецот, што пак од своја страна води кон неадекватно имплементирање на Уставот и промовирање нерамноправност на граѓаните по основ на пол, која се рефлектира на правото на работа, поради што Судот оцени дека член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите не е во согласност со членовите 9 и 32 од Уставот.

7. Притоа, за Судот е неспорно дека престанувањето на функцијата судија, односно јавен обвинител поради исполнување на услови за старосна пензија, под еднакви услови за жените и за мажите, не значи продолжување на мандатот за вршење на овие функции подолго од навршување на 64 години старост.

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови, во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.124/2008
14 јануари 2009 година на Уставниот суд на Република
Скопје
Претседател
Македонија,
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

349.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 14 јануари 2009 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 247 став 1 алинеја 6 и алинеја 7 во делот „не постари од 10 години“ и „не постари од 15 години“ од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр.54/2007, 86/2008 и 106/2008-исправка).

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесени иницијативи на Трговското друштво за транспорт, туризам и трговија „Омега Адем“ ДООЕЛ експорт-импорт од Гостивар и Здружение на автошколи и инструктори од Струмица со Решение У.бр.

144/2007 од 5 март и 22 октомври 2008 година поведе постапка за оценување на уставноста на член 247 став 1 алинеја 6 и оспорениот дел од алинеја 7 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот член 247 став 1 алинеите 6 и 7 од Законот, покрај другите услови што треба да ги исполни автошколата заради оспособување на кандидати потребно е „да има други работни и помошни простории кои овозможуваат непреклучено оспособување на кандидати за возачи во сопственост на автошколата или под закуп“ и „да има најмалку две возила од категоријата „Б“ не постари од 10 години, а за останатите категории по едно сопствено возило или возило под закуп, не постари од 15 години“.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, како темелна вредност на уставниот поредок е утврден принципот на владеење на правото.

Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.

Со член 55 став 1 од Уставот, се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото, а според ставот 2 на овој член Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот. Републиката презема мерки против монополската положба и монополското однесување на пазарот.

Тргувајќи од наведените уставни одредби и содржината на член 247 став 1 алинеја 6 од Законот, според која како услов за вршење на дејноста обука на кандидати од страна на автошколите, е потребно покрај соодветно опремена просторија (училиница) уреден простор за прием на кандидати и за работа на стручниот раководител и сообраќаен автодром-сопствен или под закуп, автошколата "да има и други работни и помошни простории" чие значење не е определено ниту со Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, ниту со други закони, Судот оцени дека предвидениот услов остава простор Министерството за внатрешни работи од случај до случај да цени и да определува кои се тие други работни и помошни простории, односно да одлучи дали одредена автошкола ги исполнува условите врз основа на што се издава лиценца за работа, на кој начин се доведува во прашање начелото на владеењето на правото и правната сигурност на граѓаните.

Врз основа на наведеното Судот оцени дека член 247 став 1 алинеја 6 од Законот не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

Во врска со оспорената одредба од член 247 став 1 алинеја 7 од Законот, според која автошколата може да обавува дејност на обука на кандидати за возачи со возила кои не се постари од 10 односно 15 години, Судот оцени дека таа не е во согласност со начелото на слобода на пазарот и претприемништвото.

Имено, според Судот, предвидениот услов во суштина значи ограничување на можноста за вршење на дејноста обука на кандидати за возачи на правните субјекти кои ја обавуваат оваа дејност со возила постари од 10 односно од 15 години, на кој начин се создава можност од монополско однесување на субјектите на пазарот кои

се во можност да поседуваат односно изнајмуваат возила чија старосна граница е под предвидениот максимум што е во спротивност со одредбите од членот 55 од Уставот, според која Републиката презема мерки против монополското однесување на пазарот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Инглизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спиоровски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.144/2007 Претседател
14 јануари 2009 година на Уставниот суд на Република
Скопје Македонија,
д-р Трендафил Ивановски, с.р.

СУДСКИ БУЏЕТСКИ СОВЕТ

350.

Врз основа член 9, алинеја 5, од Законот за судски буџет („Службен весник на РМ“ бр. 60/03, 37/06, 103/08), Судскиот буџетски совет го донесе следниот

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА СУДСКИ БУЏЕТСКИ СОВЕТ

Член 1

Во Деловникот на Судскиот буџетски совет (Донесен од страна Судскиот буџетски совет на ден 08.12.2003 година) во член 1, по зборовите Судскиот буџетски совет се додаваат зборовите: „(во натамошниот текст: Советот)“.

Член 2

Во членот 4 по зборот „определи“ се додаваат зборовите „Претседателот на“.

Член 3

Во член 8 во ставот 1 зборот „7“ се менува со зборот „8 (осум)“.

По став 1, се додава нов став 2 кој гласи: „Членовите на Советот одлучуваат со гласање „за“ или „против““.

Во ставот 2 кој станува став 3 од членот 8, зборот „7“ се менува со зборот „8 (осум)“.

Член 4

По член 8, се додава нов член 8-а кој гласи:

„Член 8-а

Советот постапува по предмети поднесени од единките корисници - судовите и по предмети иницирани по сопствено наоѓање.

Предметите доставени до Советот за работа, се разгледуваат на седница на Советот по утврден дневен ред, водејќи сметка за специфичноста и приоритетноста на предметите.

За предмети за кои ќе оцени дека се актуелни, Советот може да расправа со приоритет.“

Член 5

Членот 9 од Деловникот се менува и гласи:

Претседателот на Советот:

- го претставува Советот;
- претседава со седниците и учествува во работата и одлучувањето на Советот;
- обезбедува законито работење на Советот;
- ги потпишува одлуките, предлозите, решенијата и други акти на Советот;
- се грижи за спроведување на Деловникот на Советот и
- врши и други работи определени со закон, со овој Деловник и други акти на Советот.

Во случај на отсутност или спреченост на Претседателот на Советот, него го заменува Претседателот на Врховниот суд на РМ како член по функција на Советот.“

Член 6

Член 10, се менува и гласи:

„Членот на Советот:

- учествува во работата и одлучувањето по прашањата што се ставени на дневен ред на седницата на Советот и постапува по неговите заклучоци;
- дава иницијативи, предлози и мислења по прашања од делокругот за работа на Советот;
- учествува во работата на комисиите определени од Советот;
- одговорно, законито и совесно ги извршува работите од надлежност на Советот;
- го спроведува Деловникот за работа на Советот; и
- врши и други работи определени со закон, со овој Деловник и други акти на Советот.“

Член 7

По член 11, се додава нов член 11-а и гласи:

„Член 11-а

За разгледување на одделни прашања од својата надлежност, Советот може да формира работни групи од редот на своите членови.“

Член 8

Членот 12, се менува и гласи:

„Член 12

За определени прашања од својот делокруг, за преземените мерки и активности и за нивните резултати, Советот ја известува јавноста, преку редовни годишни известувања, прес-конференции и соопштенија за медиумите.

Начинот на информирање на јавноста се определува во зависност од карактерот на прашањето за кое Советот одлучува.“

Член 9

Во член 13, ставот 1 кој гласи „Советот има секретар, стручни соработници и други работници потребни за вршење на стручни, финансиски и административнотехнички и други работи.“ се брише.

Во ставот 3 од истиот член, кој станува став 2, зборовите „Врховниот суд на Република Македонија“ се менуваат со зборовите „Судскиот совет на Република Македонија“.

Член 10

Во член 15, по зборовите: од денот на донесувањето, се додаваат зборовите: „а се објавува во “Службен Весник на Република Македонија”“.

Член 11

Се задолжува Стручната служба на Судскиот буџетски совет да изготви пречистен текст на Деловникот за работа на Судскиот буџетски совет во рок од 15 дена од денот на објавување на Измените и дополнувањата на Деловникот во Службен весник на РМ.

Судски буџетски совет
Претседател,
Беќир Исени, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
351.**

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Седларево - Општина Желино.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Седларево, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1697/1
30 јануари 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

352.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Чифлик - Општина Желино.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Чифлик, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1698/1
30 јануари 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

353.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Гајре - Општина Тетово.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Гајре, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1699/1
30 јануари 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

354.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Бродец - Општина Тетово.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Бродец, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1700/1
30 јануари 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

355.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Ѓермо - Општина Тетово.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Ѓермо, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1701/1
30 јануари 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

356.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Раотинце - Општина Јегуновце.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Раотинце, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1702/1
30 јануари 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

357.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на СРМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за катастарската општина Копаница - Општина Јегуновце.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Копаница, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1703/1
30 јануари 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

358.

Врз основа на член 152, став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Самоков – Општина Македонски Брод.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 5-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Самоков, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-1704/1
30 јануари 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-5512400.
Телефакс: +389-2-5512401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

